



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 5 јуни 1971
Скопје
Број 20 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

117.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за уредување и користење на градежно земјиште,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година и, на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 година.

Број 03-1954
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за уредување и користење на градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68) во член 8, алинеја 4 зборовите „во поглед на надоместувањето на земјиштето, уништената култура и урнатите објекти“ се бришат.

Член 2

Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи:
„Во договорот ќе се утврди начинот на кој ќе му се рефундираат на инвеститорот трошоците за опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации за заедничко и индивидуално комунално користење“.

Член 3

Член 17 се менува и гласи:
„Со програмата за уредување на градежното земјиште се утврдуваат условите, изворите и начинот на користењето на средствата за опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации за заедничко комунално користење“.

Член 4

Членот 22 се брише.

Член 5

Членот 25 се брише.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

118.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за социјална заштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година.

Бр. 03-1985
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70) во член 87, алинеја 2, бројката 2,5% се заменува со бројката 0,67%.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1971 година.

119.

Врз основа на Уставниот амандман IX, точка 1, став 2, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. Соборот ја усвојува иницијативата за измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, дадена од Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, и се утврдува Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

2. Предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, во смисла на амандманот IX, точка 1, став 3. Соборот им го поднесува на Соборот на општините, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1864
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

120.

Врз основа на член 14 од Законот за стопанските судови во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

I

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66, 21/68, 5/69 и 43/69) во точката 2, алинеја 2 се менува и гласи:

„2. Окружниот стопански суд во Скопје на 21“

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1986
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

121.

Врз основа на член 24 и 25 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ

I

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во окружните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 22/67, 13/67, 5/69 и 43/69), во точката 1 алинеја 1 се менува и гласи:

„1. Окружниот суд во Скопје на 44“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1987
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

122.

Врз основа на член 92 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ ЗА 1970 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Завршната сметка на Републичкиот фонд за социјални установи за 1970 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјална заштита, на седницата одржана на 9 март 1971 година, под бр. 79/1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1992
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

123.

Врз основа на член 92 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27. V. 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27. V. 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1971 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за социјална заштита за 1971 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјална заштита, на седницата одржана на 9 март 1971 година, под бр. 80/1971.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1993
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

124.

Врз основа на член 70, точка 5, во врска со член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

I. Се разрешуваат од членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата (Комисијата):

1. Трајан Хиохи, пратеник на Републичкиот собор;
2. Ванчо Чучевски, пратеник на Републичкиот собор.

II. Се избираат за членови на Комисијата:

1. Кемали Шабан, пратеник на Републичкиот собор;
2. Петрит Муча, пратеник во Соборот на општините;
3. Благоја Христов, пратеник во Стопанскиот собор;
4. Благоја Козар, пратеник во Стопанскиот собор;
5. Филип Филиповски, пратеник во Просветно-културниот собор;
6. Мирко Крстевски, пратеник во Просветно-културниот собор;
7. Раде Петровски, пратеник во Социјално-здравствениот собор; и
8. Васко Давидовски, пратеник во Социјално-здравствениот собор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1988
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

125.

Врз основа на член 70, точка 5, во врска со член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОДНОСИТЕ СО СТРАНСТВО НА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

I. Се разрешуваат членовите на Комисијата за прашања на односите со странство (Комисијата) избрани од редот на јавните работници:

1. Владо Малевски;
2. Милан Ѓурчинов;
3. Морис Шапи;
4. Христо Андоновски;
5. Ахил Тунте;
6. Музафер Туфаи; и
7. Милка Калајџиска.

II. за членови на Комисијата се именуваат:

1. Ванчо Чучевски, пратеник на Републичкиот собор;
2. Драган Арсов, пратеник на Републичкиот собор;
3. Кире Михајловски, пратеник на Републичкиот собор;
4. Љубомир Зафировски, пратеник на Соборот на општините;
5. Перо Ганчевски, пратеник на Стопанскиот собор;
6. Фахри Каја, пратеник на Просветно-културниот собор; и
7. д-р Драган Христовски, пратеник на Социјално-здравствениот собор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1989
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

126.

Врз основа на член 70, точка 5, во врска со член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕН НАДЗОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

I. Се разрешуваат членовите на Комисијата за општествен надзор (Комисијата):

1. Кемали Шабан, пратеник на Републичкиот собор;
2. Дојчин Апчевски, пратеник на Републичкиот собор.

II. За членови на Комисијата се избираат:

1. Илија Каровски, пратеник на Соборот на општините;
2. Мелко Антевски, пратеник на Стопанскиот собор;
3. Цане Скерлевски, пратеник на Просветно-културниот собор; и
4. Душко Цветковски, пратеник на Социјално-здравствениот собор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1990
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

127.

Врз основа на член 70, точка 5, во врска со член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

I. Се разрешува од член на Комисијата за претставки и поплаки (Комисијата) Ванчо Цветковски, пратеник на Републичкиот собор.

II. За членови на Комисијата се избираат:

1. Стојна Макасчиева, пратеник на Соборот на општините;

2. Круме Танасовски, пратеник на Стопанскиот собор;

3. Костадин Костов, пратеник на Просветно-културниот собор; и

4. Душан Михајловски, пратеник на Социјално-здравствениот собор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1991

28 мај 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

128.

Врз основа на член 461 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО

1. Во Собранието се основаат следните служби:
 - Служба на Републичкиот собор;
 - Служба на Соборот на општините;
 - Служба на Стопанскиот собор;
 - Служба на Просветно-културниот собор;
 - Служба на Социјално-здравствениот собор;
 - Кабинет на претседателот на Собранието;
 - Секретаријат за информации;
 - Служба за документација и библиотека;
 - Служба за сојузните пратеници; и
 - Одделение за општи работи.
2. Постојаните комисии на Собранието имаат секретар.
3. Собранието има советници.

II. ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБИТЕ

4. Службата на соборот ги врши стручните и други работи за потребите:
 - на соборот и на неговите работни тела што се однесуваат на: обезбедување и давање

стручни мислења по прашањата што ги претресува соборот односно негово работно тело; подготвување на програми и планови за работа на соборот односно на негово работно тело и извршување на тие програми и планови; извршување на заклучоците на соборот односно на негово работно тело и изготвување на предлози на акти кога соборот односно негово работно тело тоа ќе го определи;

— на претседателот на соборот односно на претседателот на работно тело на соборот што се однесуваат на подготвувањето и организирањето на седниците на соборот односно на негово работно тело;

— на членовите на соборот што се однесуваат на вршењето на нивната пратеничка функција во Собранието како и на обезбедување на документациони и други материјали и податоци.

Службата на соборот врши и други работи за потребите на соборот односно на негово работно тело, што ќе ги довери соборот односно негово работно тело или нивните претседатели.

5. Со службата на соборот раководи секретарот на соборот.

Во службата на соборот можат да се назначуваат советници, секретари на одбори и стручни соработници (стручни работници на соборот), како и други работници.

Стручните и другите работи за потребите на одборите на соборот ги вршат секретарите на одборите, советниците или стручните соработници на службата на соборот.

За потребите на два или повеќе одбори на еден или повеќе собори стручните и другите работи може да ги врши еден секретар на одбор односно друг стручен работник.

6. Кабинетот на претседателот на Собранието врши работи за потребите на претседателот.

Со Кабинетот раководи шеф на Кабинетот.

7. Секретаријатот за информации врши работи што се однесуваат на информирањето на јавноста за работата на Собранието, неговите собори и нивните работни тела како и на пратениците и подготвува и издава публикации и други материјали за прашања од работата на Собранието.

Со работата на Секретаријатот за информации раководи секретар.

8. Службата за документација и библиотека врши работи што се однесуваат на: собирањето, средувањето, обработката и објавувањето на документационите материјали, уредувањето и издавањето на стенографските белешки и други материјали, како и работите во врска со чувањето на документите и книжниот фонд и нивното користење.

Со Службата за документација и библиотека раководи началник.

9. Службата за сојузните пратеници врши работи за потребите на сојузните пратеници што се избрани во Републиката, во врска со вршењето на нивната функција.

Со службата за сојузните пратеници раководи началник.

10. Одделението за општи работи врши финансиско-материјални, преведувачки, стенографски и дактографски работи, работи на општата администрација, работи во врска со работните односи на работниците, работи во врска со обезбедување, одржувањето на редот и безбедноста во зградата на Собранието, како и други општи работи за потребите на Собранието, пратениците и службите на Собранието.

Со Одделението за општи работи раководи началник.

11. Секретарите на постојаните комисии на Собранието ги вршат стручните и другите работи за тие комисии.

12. Советниците на Собранието вршат стручни работи во одделни области за потребите на Собранието што ќе им ги довери претседателот на Собранието, а можат да вршат стручни работи и за собор или за определено тело на Собранието или за одделна служба на Собранието.

13. Во постојаните комисији на Собранието, во Кабинетот на претседателот на Собранието и во Службата за сојузните пратеници можат да се назначуваат советници и стручни соработници (стручни работници) како и други работници.

III. СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО

14. Секретарот на Собранието врши општо раководење со службите на Собранието, ја организира и усогласува работата на службите на Собранието, и се грижи за унапредување организацијата на работењето и за уредување на внатрешните односи во службите на Собранието.

Во случај на отсутност или спреченост секретарот на Собранието го заменува еден од секретарите на соборите, што ќе го определи претседателот на Собранието.

15. За проучување на одделни прашања, за изработка на нацрти или предлози на акти или за давање мислења односно предлози по одделни стручни прашања, секретарот на Собранието може да формира стручни групи од редот на работниците на службите на Собранието, а може да задолжува и одделни стручни и други работници на службите на Собранието за вршење на други работи, по претходно прибавено мислење од секретарите на соборите, односно од раководителите на другите служби на Собранието.

Секретарот на Собранието ги определува стручните и другите работници на службите на Собранието, што ќе ги вршат стручните и други работи за стручните совети и за другите работни тела на Собранието, ако тие немаат свој секретар.

16. Секретарот на Собранието може да има еден помошник.

Помошникот му помага на секретарот во вршењето на неговите функции во работите што тој ќе му ги определи и за својата работа нему му е одговорен.

17. За разгледување на прашања во врска со организирањето и усогласувањето на работата на службите на Собранието и за унапредување на нивната работа, како и за давање стручни мислења на секретарот на Собранието по тие и други прашања, секретарот на Собранието свикнува колегиум.

Колегиумот го сочинуваат секретарите на соборите, шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието и советниците на Собранието, а на одделни седници на колегиумот секретарот на Собранието може да повикува и други стручни работници на службите на Собранието.

IV. ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЛУЖБИТЕ

18. Раководителите на службите, освен секретарите на соборите, за својата работа и за работата на службите со кои раководат му одговараат на секретарот на Собранието, ако со оваа одлука или со друг акт на Собранието за одделни раководители на служби односно за одделни раководни работници не е поинаку определено.

19. Шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието за својата работа и за работата на Кабинетот му одговара на претседателот на Собранието.

За извршувањето на задачите и работите што ќе им ги довери претседателот на Собранието, советниците во Кабинетот му одговараат на претседателот на Собранието.

20. За извршувањето на задачите и работите за потребите на одборот, секретарот на одборот му е одговорен на одборот.

Секретарот на одборот е должен да постапува според упатствата на претседателот на одборот во извршувањето на задачите и работите за потребите на одборот, а во поглед на начинот на организирањето и усогласувањето на стручната работа и за извршувањето на задачите одговорен му е и на секретарот на соборот.

21. За извршување на задачите и работите за потребите на постојана комисија на Собранието, секретарот на комисијата и одговара на комисијата.

Секретарот на постојаната комисија е должен да постапува според упатствата на претседателот на комисијата во извршувањето на задачите и работите за потребите на комисијата, а во поглед на начинот на организирањето и усогласувањето на стручната работа и за извршувањето на задачите одговорен му е и на секретарот на Собранието.

22. За својата работа советникот на Собранието му одговара на претседателот на Собранието, а работи и според упатствата на секретарот на Собранието.

V. НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ

23. Прием на работници на работните места во службите на Собранието се врши врз основа на конкурс.

За приемот на работници во службите на Собранието што ги назначува претседателот на Собранието конкурсот не е задолжителен.

За потребите од прием на работници на непополнетите работни места во службите на Собранието, освен за работниците што ги назначува претседателот на Собранието, решава работната заедница во согласност со секретарот на Собранието.

Решенијата за назначувањето и за престанок на работниот однос на работниците од претходниот став ги донесува секретарот на Собранието.

24. Шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието, советниците на Собранието и советниците во Кабинетот на претседателот на Собранието ги назначува и ги разрешува од должност претседателот на Собранието.

Личниот доход на работниците од претходниот став го определува претседателот на Собранието.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

25. Прописите за систематизацијата на работните места и другите општи акти на работната заедница на службите на Собранието ќе се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна во рок од три месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

26. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1994

28 мај 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

129.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност и член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува Драган Микевски, од должноста судија на Окружниот суд во Скопје — по негово барање.

2. Се разрешува Благој Сушелски, од должноста судија на Окружниот стопански суд во Скопје, поради пензионирање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1995
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

130.

Врз основа на член 41 од Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор, на седницата одржана на 27 мај 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I Во Одлуката за избор на претседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), во точка I под 4 на местото на Ванчо Чавдарски се избира Живко Чинго.

II Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1942
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

131.

Врз основа на член 76а од Законот за финансирање на определени форми на општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 3/68 и 3/70), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БИЛАНСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

I

Републичкиот фонд за додаток на деца во своето книговодство води минимум единствени сметки утврдени со Основниот контен план, што е составен дел на оваа одлука.

II

Состојбата на средствата и нивните извори и резултатите од работењето во текот на годината, Републичкиот фонд за додаток на деца ја искажува во обрасците на билансите што се составен дел на оваа одлука.

III

Се овластува Републичкиот секретар за финансии да донесува упатства за содржината на одделни konta во Основниот контен план и за содржината на одделни позиции во обрасците на билансите.

IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Посебниот контен план на Републичкиот фонд за додаток на деца, донесен од Управниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца.

V

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-550/1
20. април 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

КЛАСА 1. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

- 10 — Парични средства
 - 100 — Жиро-сметка
 - 101 — Благајна
 - 102 — Средства на резервата на фондот
 - 105 — Придонес за додаток на деца
 - 109 — Други парични средства
 - 12 — Обврзници за пресметка и уплата на придонесот за додаток на деца.
 - 120 — Обврзници за уплата на придонесот од општествен сектор
 - 121 — Обврзници на пресметаниот придонес од општествениот сектор
 - 124 — Обврзници за уплата на придонесот од приватниот сектор
 - 125 — Обврзници на пресметаниот придонес од приватниот сектор
 - 128 — Други обврзници за уплата на придонесот
 - 129 — Други обврзници на пресметаниот придонес
 - 13 — Разни побарувања:
 - 130 — Депозити кај овластените организации и органи
 - 134 — Побарувања за надоместок на штета и неправилни уплати
 - 135 — Пресметани побарувања за надоместок на штета и неправилни исплати
 - 137 — Други побарувања
 - 138 — Сомнителни и спорни побарувања
 - 139 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања
 - 16 — Односи со заводите за социјално осигурување
 - 166 — Комунални заводи за социјално осигурување
 - 167 — Републички заводи за социјално осигурување
 - 169 — Сојузен завод за социјално осигурување
 - 17 — Вложени средства
 - 170 — Орочени средства
 - 171 — Други пласмани на средства
 - 179 — Други кредитни односи
 - 19 — Активни временски разграничувања
 - 190 — Активни временски разграничувања
- КЛАСА 2 — ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**
- 22 — Добавувачи
 - 220 — Добавувачи

- 23 — Законски обврски
 - 230 — Обврски спрема општинските фондови за непосредна детска заштита
 - 239 — Други законски обврски
- 24 — Договорни обврски
 - 240 — Камата на кредити
 - 248 — Други договорни обврски

- 25 — Обврски по основа на издвојување за резерва и други средства на фондот
 - 252 — Обврска спрема резервата на фондот
- 27 — Други обврски
 - 270 — Други разни обврски

- 29 — Пасивни временски разграничувања
 - 290 — Пасивни временски разграничувања

КЛАСА 5 — ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

- 50 — Придонеси
 - 500 — Придонес за додаток на деца на работници
 - 501 — Придонес за додаток на деца на пензионери
 - 502 — Придонес за додаток на деца на привремено безработните лица
 - 503 — Придонес за додаток на деца за други корисници
- 56 — Други приходи
 - 560 — Приходи по основа на надоместок на штета
 - 569 — Други приходи

- 58 — Задолжителни издвојувања од приходите
 - 580 — Издвојување за резервата

КЛАСА 6 — РАСХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

- 60 — Добавок на деца
 - 600 — Добавок на деца на работници
 - 601 — Добавок на деца на пензионери
 - 602 — Добавок на деца на привремено безработните лица
 - 603 — Добавок на деца на лица на отслужување на воениот рок
 - 604 — Добавок на деца на други корисници
- 67 — Надоместоци на заводите и други трошоци за извршени работи за Републичкиот фонд за додаток на деца
 - 670 — Надоместок на заводите што ја водат постапката за донесување решенија за додаток на деца и го исплатуваат тој додаток
 - 671 — Надоместок на други организации и органи за работите што ги вршат тие за сметка на Републичкиот фонд за додаток на деца
 - 676 — Трошоци на паричниот и платниот промет
 - 677 — Поштенски трошоци во врска со дознаките
- 68 — Други расходи
 - 683 — Трошоци на управните органи
 - 684 — Камати и провизии по кредитите
 - 686 — Пренесен вишок на расходи од претходната година
 - 688 — Други расходи

КЛАСА 8 — ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

- 80 — Приходи и расходи на Републичкиот фонд за додаток на деца

- 800 — Пресметка на приходите и расходите на Фондот во текот на годината
- 802 — Приходи и расходи според завршната сметка
- 804 — Вишок на приходи според завршната сметка
- 806 — Вишок на расходи според завршната сметка

КЛАСА 9 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

- 90 — Кредити
 - 900 — Наменски кредити до висината на загубата на Републичкиот фонд за додаток на деца
 - 904 — Кредити за обртни средства од банката
 - 907 — Други извори на кредити за обртни средства
- 93 — Резерва на Фондот
 - 932 — Резерва на Фондот
 - 937 — Дел од резервата кој се користи за обртни средства на Фондот
- 99 — Вонбилансна евиденција
 - 990 — Активни конта на вонбилансната евиденција
 - 995 — Пасивни конта на вонбилансната евиденција.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Аласани Зилал Рами, од село Делогожди, Струга поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Садич Нафија од село Челик, Лопарско, сега во неизвесност.

Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд, или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 879/70. (47)

Вршковска Васа од село Ивањевци, Битолско, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Вршковски Симеон, со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Симеон е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 435/70. (48)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 318, страна 307, книга II е запишано следното: Досегашниот в.д. директор Златков Панче, на Хемиско-металуршкото училиште со практична обука „Петко Јанчевски“ село Јегуновце е разрешен од должност и за нов директор на истото е назначен Трајковски Кирил.

Потписник останува стариот регистриран потписник Јовановски Стојко, службеник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 49/69 од 12. III, 1971 година. (507)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 673, страна 847, книга III е запишан под име: Фонијатриско-аудиолошки центар — Скопје. Предмет на работењето на Центарот е да врши аудиолошко испитување на слухот, аудиолошки тренинг и рехабилитација на слухот и говорот кај децата и возрасните и да одржува семинари со родителите на наглувите и глувите мали деца.

Фонијатриско-аудиолошкиот центар — Скопје е основан од Извршниот совет на СРМ, со решението бр. 09-870/1 од 23. IV. 1960 година како и дополнителното решение број 09-995/1 од 23. IV. 1963 год.

Директор на Центарот е проф. д-р Славчо Керамитчиевски.

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува д-р Славчо Керамитчиевски, професор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 163/69 година од 24. III. 1971 година. (578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 459, страна 717, книга II е запишано следното на досегашниот потписник на Прифатилиштето за деца и младинци — Скопје, Колева Атанас Софија, сметководител и престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

Споменатата установа понатаму ќе ја потпишува само регистрираниот потписник Велков Милован, директор, сметано од 4. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 126/69 од 22. III. 1971 година. (582)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VII. 1970 година, рег. бр. 33/70, книга I е запишана под фирма: Продавница број 20 во Битола, на Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на цигари, кибрит, таксени и поштенски марки, вредносници, прибор за пушење, прибор за бричење, разни детски играчки, школски материјали и прибор.

Раководител на продавницата е Колевски Томе.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 14. IV. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 410/70. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано следното: Фирмата на Сервисот за молерисување и фарбање — Скопје, согласно со одлуката бр. 35 од 1. XI. 1969 година се менува и гласи: Работна организација на градежни и инсталатерски работи „Армострој“ — Скопје.

Согласно со горецитираната одлука на советот на работната заедница и елаборатот за економска оправданост дејноста на работната организација се проширува и со сидаро-фасадерска, електроинсталатерска, водоинсталатерска и лимарска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1028 од 26. XI. 1969 година. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишано след-

ното: Покрај досегашните потписници на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје и тоа: Петко Ристовски, директор, Ефто Стојановски, помошник директор и Славко Марковски, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, и новоназначениот потписник Илија Мирчевски, шеф на сметководството, сметано од 10. X. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1070/68 од 24. IX. 1970 година. (1632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 215, страна 603, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на ЗанаETCHИСКИОТ дуќан — мелница „Шар“ — село Теарце, Тетово, Јован Кузмановски, книговодител, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на ЗанаETCHИСКИОТ дуќан — мелница „Шар“ — село Теарце е назначен Димовски Васо, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Свилен Микиќ, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1042/68 од 30. IX. 1970 година. (1847)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 198, страна 462, книга VI е запишано следното: Досегашниот вд. директор на Берберо-фризерското претпријатие „Хигиена“ — Скопје, Трајковски Митре Ѓорѓи, со решението на претпријатието бр. 15 од 15. I. 1968 година е назначен за директор и на оваа должност ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Јовановски Трајче Цветан, висококвалификуван бербер, сметано од 21. X. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 840 од 28. X. 1970 година. (1925)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1400, страна 489, книга VI е запишано следното: Седиштето на „Тргокомерц“ — трговско претпријатие на големо и мало Делчево се преместува во Скопје, на ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 16.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 835 од 10. XI. 1970 година. (1984)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 662, страна 98, книга II е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на „Агрохемизација“ — специјализирано претпријатие за хемизација на земјоделството — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 6. VII. 1969 година се проширува и со: промет со хемикалии, суровина за хемиска индустрија и за пластични маси, репроматеријали, опрема и хартија од сите видови, на големо и мало, како и отворање на консигнациони складишта за работа која ја добива од фирмите што ги застапува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1033/69 од 9. IX. 1970 година. (1626)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 146, книга VI е запишано следното: Дејноста на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет и економската оправданост се проширува и со кооперирање со индивидуални производители и стопански организации во подрачјето на СФРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 143/69 од 14. IX. 1970 година. (1627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1084, страна 139, книга VI е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за промет и услуги во прометот „Ангроцентар“ — Скопје, ул. „Скопска“ бр. 28, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 30. VI. 1969 година се проширува и со вршење услуги и посредување во капиталната изградба, опрема, и други инвестициони вложувања како и застапување и комисиони работење во прометот со сите видови производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 767/69 од 24. IX. 1970 година. (1630)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 422, страна 471, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Кавадарци на Индустријата за текстилна, кожна и крзнарска конфекција „Иднина“ — Битола, Маринко Т. Георгиевски е разрешен од должност. За раководител на Продавницата е назначен Андоновски Борче, кој нема да биде потписник.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 782 од 18. IX. 1969 година. (1804)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 346, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Бутел — Скопје, се присоединува работната организација „Универзум“ — Скопје, со одлуката бр. 02-1869 од 15. IV. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Бутел, Скопје и одлуката бр. 12 од 10. V. 1970 година на работната заедница на работната организација „Универзум“ — Скопје.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1206, страна 1107, книга V, работната организација „Универзум“ — Скопје, поради соединување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 460/69 од 31. VII. 1970 година. (1816)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 985, страна 220, книга VI е запишано следното: Дејноста на „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје — Земјоделско-индустриски комбинат за производство на сите земјоделски производи, млечни производи, јагниња, волна, производство на текстил и трикотажа, домашни ракотворби, килими, теписи, везови и друго, производство на уметничка резбарија и сувенири, трговија, угостителство и туризам за внатрешниот промет се проширува и со: нафта и нафтени деривати, хемикалии и градежни материјали, согласно со одлуката бр. 02-4092 од 2. X. 1970 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 703 од 21. X. 1970 год. (1826)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1126, страна 659, книга V е запишано следното: Фирмата на Трговското претпријатие за промет и посредување со стоки, на големо и мало „Гросист“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 1296 од 20. XI. 1968 година на Советот на работната заедница, од одржаната седница на 20. XI. 1968 година се менува и гласи: Трговско претпријатие за промет со стоки на мало „Гросист“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1219/68 од 23. X. 1970 година. (1829)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 55, страна 419, книга II е запишано следното: Претпријатието за фотооптички услуги и трговија „Фотоцентар“ — Скопје, се преселува од ул. „256“ бб во Скопје, на ул. „Гуро Гаковик“ бр. 64, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. XI. 1968 година и решението У. бр. 13-6340 од 10. X. 1968 година, на Собранието на општината Идадија — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 20/69 од 12. XI. 1970 година. (1979)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. XII. 1970 година, рег. бр. 6/66, книга II е запишана под фирма: Организациона единица за одржување на станбени згради и деловни простории, во општествена сопственост, на подрачјето на општината Ресен, на Комуналното претпријатие „Пролетер“ од Ресен. Предмет на работењето на организационата единица е

— утврдување на висината на станарината и договарање на висината на закупнината во рамките на пропишаните мерки,

— давање станови на користење и издавање на работни простории под закуп во позитивните прописи,

— наплатување на закупнина и станарина,

— вршење на инвестиционно и тековно одржување на станбените згради, станови и деловни простории, согласно со прописите и договорите.

Раководител на организационата единица е Ефтим Божиновски.

Организационата единица е основана од Комуналното претпријатие „Пролетер“ — Ресен, со одлуката бр. 02-550/1 од 25. XII. 1970 година, на работничкиот совет.

Организационата единица ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 629/70. (223)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XII. 1970 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 8 во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 8, на Индустријата за чадори и конфекција „Зора“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на кратка и плетена стока, текстилна конфекција, трикотажа, како и галантериски и базарски, позамантериски кинкалериски и бижутериски стоки.

Раководител на продавницата е Каваески Киро.

Продавницата е основана од Индустријата за чадори и конфекција „Зора“ од Охрид, со одлуката на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и индустријата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 635/70. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 76, страна 1271, книга V е запишана под фирма: Новинско-издавачко и печатарско претпријатие НИП „Нова Македонија“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице со посебна жиро-сметка, Булевар „ЈНА“ бр. 68 — Скопје. Предмет на работењето на организацијата на здружен труд е издавачка.

Организацијата на здружен труд е основана од Новинско-издавачкото претпријатие НИП „Нова Македонија“ — Скопје со одлука бр. 02-255/1 од 28. I 1971 година, на работничкиот совет.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Бранко Ковач, раководител, и Бранко Заревски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 119 од 1. II. 1971 г. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 126, страна 574, книга VI е запишан под фирма: Металски завод „Тито“ — Скопје Маџари, Организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон за станбено стопанисување во Скопје — Маџари. Предмет на работењето на погонот е станбено-стопанисување со згради, сопственост на „Металскиот завод Тито“ — Скопје — Маџари.

Погонот е основан од централниот работнички совет, со одлуката бр. 67, од одржаната седница на 29. XII. 1970 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Панковски Асен, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1069 од 22. I. 1970 година. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 57, страна 391, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Јасен“ — Прилеп — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа во Македонски Брод. Предмет на работењето на бензинската пумпа е продажба на нафта и нафтни деривати.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие, на големо и мало, „Јасен“ — Прилеп, со одлуката бр. 2574 од 27. VII. 1970 година, од одржаната седница на 25. VII. 1970 год.

Раководител на продавницата е Меноски Мицков Ѓоре.

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 934/70 од 29. I. 1971 година. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 860, страна 59, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, — „Балкан импекс“ — Скопје — Организација на здружен труд со својство на правно лице и посебна жиро-сметка „Интеркооп“ — Ѓорче Петров, ул. „Радушка“. Предмет на работењето на организацијата е купопродажба, на големо и мало, со право на посредување за сите индустриски, земјоделски и сточарски производи и стоки.

Организацијата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Балкан Импекс“ — Скопје, со одлуката бр. 1860/1 од 12. XI. 1970 година, на работната заедница.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Александар Стојковиќ и Марија Рувчевска.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1016/70 од 8. II. 1971 година. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 878, страна 1321, книга V е запишано под фирма: Заведничко метално трговско услужно претпријатие „26 јули“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице Стовариште во Скопје, ул. „152“ бр. 22. Предмет на работењето на стовариштето е продажба, на големо и мало, на сите видови градежни материјали, резервни делови за мотори и огревно дрво.

Стовариштето е основано од работничкиот совет со одлуката бр. 2562 од 16. V. 1969 година, од одржаната седница на 16. V. 1969 год.

Раководител на стовариштето е Ангеловски Сејде.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 338/70 од 9. II. 1971 година. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1416, страна 576, книга I е запишана под фирма: Југословенска лотарија — Београд — Организација на здружен труд со своја жиро-сметка, без својство на правно лице — Дирекција за Македонија, Скопје, Кеј „13 Ноември“ анекс I. Предмет на работењето на дирекцијата е спроведување игрите на среќа, укажување стручна помош на другите приредувачи на игра на среќа во изработување на правилата за играње на среќа и вршење на други услуги во врска со спроведувањето на игрите на среќа.

Дирекцијата е основана од работничкиот совет на Југословенската лотарија — Београд, со одлуката бр. 11-737/3 од 16. II. 1970 година, од одржаната седница на 16. II. 1970 година.

Дирекцијата за Македонија, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Радосав Рашковиќ, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 836/70 од 9. II. 1971 година. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1417, страна 578, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Техноматеријал“ — Београд, Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Антропромет“ — Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 162-а. Предмет на работењето на Самостојната организација е продажба на мало, на автоделови — автогранка и техничка стока.

Самостојната организација е основана од работничкиот совет, со одлуката од одржаната седница на 6. XI. 1970 година.

В.д. директор на самостојната организација е Ѓорѓиевски Иванчо.

Самостојната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, Ѓорѓиевски Иванчо, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 116 од 11. II. 1971 год. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 532, книга VI е запишана под фирма: Здружено претпријатие Југо-тутун — Скопје — Заедничка самостојна организација на здружен труд за заеднички служби без својство на правно лице, со посебна жиро-сметка, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15-а Скопје. Предмет на работењето на организацијата е вршење на производно-технички и технолошки работи, работи од областа на планирање, економика и организација, работи од областа на економска пропаганда, сајмови, коњукутура и информации, организационо-правни и општи работи, книговодствени работи, реекспорт — унапредување на надворешно-трговска размена; увоз на стоки поради извоз во неизменета или небитно изменета состојба; купување на стока во странство, нејзино сместување во домашни и царински складишта и продавање во странство во неизменета или небитно изменета состојба; купување на стока во странство и нејзина непосредна продажба во странство и посредување во пласирањето на странска стока на домашниот и странските пазари; застапување на странски фирми во Југославија и домашни во странство; отворање на консигнациони складишта на неопаринета стока.

Организацијата е основана од Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје, со одлуката бр. 03-1495 од 9. VII. 1970 год. на работничкиот совет.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат: Роглев Киро, в.д. директор, Талевски Благоја, Милошевски Арсо, Виларов Лазо и Алексоски Краљо, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Потписот ќе важи колективно и тоа еден потписник од ред. бр. 1, 2 и 3 и еден од ред. бр. 4 и 5.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 127 од 10. II. 1971 година. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 483, книга VI е запишана под фирма: Дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Складиште — продавница во Тетово, ул. „Кланички пат“ бб. Предмет на работењето на складиштето — продавницата е продажба на огревен и градежен материјал.

Складиштето — продавницата е основана од централниот работнички совет со одлуката бр. 02-15313 од 8. VII. 1968 година, од одржаната седница на 5. VII. 1968 година.

Раководител на складиштето — продавницата е Владимир Мисајловски.

Складиштето — продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 450/69 од 8. II. 1971 година. (283)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. I. 1971 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишан под фирма: Организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон за млекокарство — Битола, на ЗИК „Пелагонија“ — Битола. Предмет на работењето на погонот е откуп и преработка на млеко и млечни производи, продажба на млеко и млечни производи, производство и продажба на безалкохолни пијалоци.

Директор на погонот е Илија Трајковски.

Погонот за млекокарство — Битола настана од бившиот погон — работна единица млекара — Битола на Конзумната млекара Мацари на ЗИК „Скопско Поле“ — Петровец кој се присоедини кон „Пелагонија“ — Битола, Фи. бр. 20/71.

Погонот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот — комбинатот „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 21/71. (291)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. I. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Прилепска“ бр. 42, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај, од своите производи, како и дополнителен асортиман со други слични производители.

Раководител на продавницата е Ристевски Јандре.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп, со одлуката бр. 668 од 20. XII. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 50/71. (292)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. I. 1971 година, рег. бр. 1/71, страна I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 49, на Фабриката за чорапи „Клуч“ — Сарајево. Предмет на работењето на продавницата е промет со сите видови чорапи.

Раководител на продавницата е Трајкова Божна.

Продавницата е основана од Фабриката за чорапи „Клуч“ — Сарајево, со одлуката бр. 10525 од 7. XII. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 4/71. (293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Гранд хотел „Палас“ со депанданс — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на хотелот е пружање на угостителски услуги.

Раководител на хотелот е Димче Стефановски.

Хотелот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/1 од 23. IV. 1970 година, на работничкиот совет.

Хотелот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 32/71. (294)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Хотел „Орце Николов“ — Охрид на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на хотелот е вршење на угостителски услуги.

Раководител на хотелот е Абдурахман Рахман.

Хотелот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/2 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Хотелот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 33/71. (295)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Хотел „Свети Наум“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на хотелот е пружање на угостителски услуги.

Раководител на хотелот е Димче Арнаудовски.

Хотелот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/3 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Хотелот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 34/71. (296)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Мотел „Пештани“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на мотелот е пружање угостителски услуги.

Раководител на мотелот е Илија Ристевски.

Мотелот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/4 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Мотелот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 35/71. (297)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Ресторан „Летница“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на ресторанот е пружање на угостителски услуги.

Раководител на ресторанот е Перо Фармаковски.

Ресторанот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/5 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Ресторанот ќе го потпишува, истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 36/71. (298)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Ресторан „Ориент“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на ресторанот е пружање на угостителски услуги.

Раководител на ресторанот е Велко Блажевски.

Ресторанот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/6 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Ресторанот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 37/71. (299)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишано под фирма: Бифе „Кула“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на бифето е пружање на угостителски услуги.

Раководител на бифето е Перо Фармаковски.

Бифето е основано од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/7 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Бифето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 38/71. (300)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишано под фирма: Бифе „Ловец“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на бифето е пружање на угостителски услуги.

Раководител на бифето е Велко Блажевски.

Бифето е основано од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/8 од 23. IV. 1970 год., на работничкиот совет.

Бифето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 39/71. (301)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишано под фирма: Бифе „Горни Сарај“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на бифето е вршење угостителски услуги.

Раководител на бифето е Велко Блажевски.

Бифето е основано од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/9 од 23. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Бифето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/71. (302)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Киоск I во Охрид, на Хотелско-

угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на киоскот е вршење на угостителска дејност.

Киоскот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/10 од 23. IV. 1970 година.

Киоскот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 41/71. (303)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга III е запишан под фирма: Автокамп „Елешец“ — Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид. Предмет на работењето на автокампот е вршење на угостителски услуги.

Раководител на автокампот е Илија Ристевски.

Автокампот е основан од Хотелско-угостителското претпријатие „Палас“ — Охрид, со одлуката бр. 02-709/2 од 23. IV. 1970 година, на работничкиот совет.

Автокампот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 42/71. (304)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. I. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга II е запишана под фирма: Продавница број 17 во село Октиси, Струга, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови земјоделски производи и јужно овошје, производи на прехранбената индустрија (освен сувомесни и млечни производи), производи за домашна употреба, средства за перење и чистење, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустријска стока за помал обем.

Раководител на продавницата е Томоски Митре.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга, со одлуката бр. 02-2929 од 10. IX. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 25/71. (305)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1971 година, рег. бр. 2/71, книга II е запишана под фирма: Продавница број 5 во Струга, ул. „Маршал Тито“ — 48, на Новинско-издавачката кука за село „Наша книга“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на школско-канцелариски материјали и прибор, фотомузикалии и школско-канцелариска опрема.

Раководител на продавницата е Чурковски Стефан.

Продавницата е основана од Новинско-издавачката кука за село „Наша книга“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 1731 од 28. X. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Самостојната организација за промет со книжарски материјали.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/71. (306)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. I. 1971 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишано под фирма: Претпријатие за експлоатација на јаглен и глина со производство на тули и керамиди „Лигнит“ — Пискупштина — Струга. Предмет на работењето на претпријатието е експлоатација

на рудникот за лигнит и глина и производство на тули и керамида за широка потрошувачка.

Претпријатието е основано од Месната заедница с. Пискупштина со Безово, со одлуката бр. 37 од 28. XI. 1970 година.

Претпријатието ќе го потпишува Кленковски Петко, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 615/70. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, рег. бр. 58, страна 395, книга I е запишана под фирма: Модна конфекција „Астибо“ — Штип — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 19 во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 74. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекција.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Модната конфекција „Астибо“ — Штип, со решението бр. 28/РС од 13. VII. 1967 година.

Раководител на Продавницата е Батку Зија Енвер.

Продавницата број 19 во Дебар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 823/70 од 15. II. 1971 година. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1419, страна 582, книга VI е запишано под фирма: „Тргомакедонија“ — мешовито трговско претпријатие на големо и мало — Делчево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште во Скопје, ул. „Романија“ бб (Термoeлектрана Маџари). Предмет на работењето на стовариштето е продажба на градежни материјали.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Тргомакедонија“ — мешовито трговско претпријатие на големо и мало — Делчево, со одлуката од одржаната седница на 26. XII. 1969 година.

Раководител на стовариштето е Соколовски Стојан, шеф на стовариштето.

Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 566 од 15. II. 1970 г. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 564, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Супермаркет со фурна во Скопје, населба „Чаир“. Предмет на работењето на супермаркетот е продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Супермаркетот е основан од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 24. VI. 1970 година.

Раководител на супермаркетот е Вербер Бислим.

Супермаркетот со фурна во Скопје, населба „Чаир“ ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 857/70 од 29. I. 1971 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1418, страна 580, книга VI е запишана под фирма: претпријатие за надворешна трговија „Индустија импорт“ — Титоград — Претставништво во Скопје — Продавница за автоделови, на ул. Кула „Б“ (градски ѕид) — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на резервни автоделови на големо и мало.

Раководител на продавницата е Шуник Марко.

Продавницата е основана од Претпријатието за надворешна трговија „Индустија-импорт“ — Титоград, со одлуката од 12. XI. 1970 год.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 10 од 28. I. 1971 година. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, рег. бр. 688, страна 587, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Погон „Илинден“, село Белимбегово — Колонијална продавница во с. Белимбегово. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока.

Раководител на продавницата е Марковски Драган.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Погон „Илинден“, с. Белимбегово, со одлуката бр. 02-1074 од 2. VI. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Погонот „Илинден“ од село Белимбегово при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 18 од 22. II. 1971 година. (351)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Друштво за телесно воспитување „Партизан“ — Гевгелија“ се огласуваат за неважни. (1680)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драги Б. Младеновски, ул. „Тенко Димков“ бр. 5, Куманово. (1702)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Миле Спировски, ул. „В. Р. Шпанац“ бр. 2, Куманово. (1703)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Зоран Бабановски, ул. „11 Октомври“ бр. 66, Куманово. (1704)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Изаим Нуредини, с. Вакинце, Куманово. (1705)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Елица Стојановска, ул. „Бранко Димов“ бр. 7, Куманово. (1706)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Зора Спасиќ, Куманово. (1707)

Свидетелство за завршено VIII одделение во с. Три Чешми — Штипско на име Димитрија Коштинов Богдановски, ул. „Железничка станица“ бр. 10, Штип. (1708)

Свидетелство од I година, издадено од Средното медицинско училиште во Битола на име Фанија Точеска, ул. „Коле Канински“ бр. 1, Битола. (1710)

Свидетелство за завршен I клас издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Милорад Марковски, ул. „Илинденска“ бр. 32, Куманово. (1726)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Благоја Дојчиновски, ул. „Проф. Мијалков“ бр. 2, Куманово. (1751)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Искра Тасева, Ресен. (1752)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Катица Нацевска, ул. „М. Пијаде“ бр. 30, Куамоново. (1770)

Воена книшка издадена од В. П. 3395 — Рајловац на име Гафур Хамдије Мухареми, с. Мала Речица — Тетово. (1750)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Ваит Салиоски ул. „Д. Завој“ бр. 72, Прилеп. (1767)

Лична карта бр. 2885 на име Ибраим Камили с. Шемшово — Тетово. (1767)

Воена книшка на име Славко Петруша Младеновски с. Дејловце — Куманово. (1770)

Воена книшка на име Енвер Јахиша Исмаили с. Дол. Палчиште — Тетово. (1816)

Воена книшка издадена од Љубљана на име Фејзула В. Фејзуловски ул. „Таки Даскало“ бр. 5а, Битола. (1820)

Воена книшка издадена од ВП Ивањици на име Целил Шаипа Велија с. Вејце — Тетово. (1828)

Лична карта издадена од Т. Велес на име Трајко Андоновски с. Лисиче — Т. Велес. (1861)

Лична карта на име Нухија Нијази с. Боговиње — Тетово. (1862)

Решение бр. 2291, издадено од Воената лекарска комисија — Горна зона — Београд на име Неџмедин Б. Неџири ул. „Цетинска“ бр. 24 — Тетово. (1863)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меркез Сеферов, Скопје. (299)

Здравствена легитимација издадени од ЗСО — Скопје на име Асан и Батиша Асан, Скопје. (300)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рифат Бериша, Скопје. (301)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Максим Миџенко, Скопје. (302)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Какашев, Скопје. (303)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Велески, Скопје. (304)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Редиф Амети, Скопје. (305)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гуласвија Мемедова, Скопје. (306)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хономшо Сулејмани, Скопје. (307)

Воена книшка издадена од Бела Црква на име Славко И. Манчевски, Скопје. (309)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бојанка Иванова, Скопје. (309)

Свидетелство за завршено I клас, издадено од Медицинското училиште во Скопје на име Даница Димова, Скопје. (310)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Моша Пијаде“ — Г. Петров на име Даница Димова, Скопје. (311)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Воислав Стојковиќ, Скопје. (312)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Бекиров, Скопје. (313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раиф Елезовски, Скопје. (314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ариф Јусуфи, Скопје. (315)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Цветковски, Скопје. (316)

Диплома за положена висока трговска квалификација, издадена од Трговско училишен центар — Скопје на име Благоја Коцевски, Скопје. (317)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љубе Бадаревски, Скопје. (318)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Тодоровски, Скопје. (319)

Свидетелство бр. 603, за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Перо Тошев“ — с. Росоман на име Гурѓа Костова, Скопје. (320)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велимир Гокиќ, Скопје. (321)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Паца Стевкова, Скопје. (322)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лазо Горѓиевски, Скопје. (323)

Воена книшка издадена од Љубљана на име Лазо Горѓиевски, Скопје. (324)

Свидетелство за завршено I, II и III година и диплома за завршен испит, издадени од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Воислав Митровиќ, Скопје. (326)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добре Димчевски, Скопје. (327)

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Цветанка Каравиловска, Скопје. (328)

Свидетелство бр. 1773/165, за положен испит квалификуван работник — возач, издадено од Собранието на општината „Саат Кула“ — Скопје на име Трајко М. Цветковски, Скопје. (329)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Орце В. Андреевски, Скопје. (330)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Дуровски, Скопје. (331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Младен Петковски, Скопје. (332)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благона Блажева, Скопје. (333)

Свидетелство за завршена I година вечерно техничко училиште при „Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Тодор Б. Димушевски, Скопје. (334)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелко М. Шишковски, Скопје. (335)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Тановска, Скопје. (336)

Индекс бр. 4623, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Елена Трајановска, Скопје. (337)

Индекс бр. 4622, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Љиљана Вукичевиќ, Скопје. (338)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Арсиќ, Скопје. (339)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петруша Р. Чобанова, Скопје. (340)

Диплома за завршено трговско училиште во Скопје на име Катерина Горѓиева, Скопје. (341)

Воена книшка издадена од Охрид на име Миле Гелев, Скопје. (342)

Уверение бр. 115, за признаета стручна спрема за фризер за мажи, издадено од Градско собрание — Скопје на име Емро Махмутовиќ, Скопје. (343)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шадија Јашарова, Скопје. (344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Томе Момировски, Скопје. (345)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Цветановска, Скопје. (346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Муровска, Скопје. (347)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Осмолетката „Владо Тасески“ — Скопје на име Трајче Митров, Скопје. (348)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вебија, Абибе, Скендер, Емине, Ибраим и Феми сите Мустафа, Скопје. (349)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Лазо Трпovski“ — Скопје на име Сретан Паковски, Скопје. (350)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Решат и Перјан Рамизови, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Саве Николовски, Скопје. (354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вангел Чапов, Скопје. (355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Кацарева, Скопје. (356)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Митевски, Скопје. (357)

Воена книшка издадена од Ниш на име Стојан М. Михајловски, Скопје. (358)

Воена книшка издадена од Крагујевац на име Решат Ш. Камбери, Скопје. (359)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Стојчевска, Скопје. (360)

Индекс бр. 5221, издаден од Градежен факултет во Скопје на име Методија Врчковски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маја Раткова, Скопје. (362)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верица Ѓорѓиева, Скопје. (363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Новаковиќ, Скопје. (364)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Димовски, Скопје. (365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓурѓа Ѓеорѓиева, Скопје. (366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Ѓорѓиевски, Скопје. (367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Ѓорик, Скопје. (368)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живорад Милошевиќ, Скопје. (369)

Работна книшка издадена од Скопје на име Иван Блажевски, Скопје. (371)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулистан Асанова, Скопје. (372)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љубица Водопија, Скопје. (373)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Роса Кузманова, Скопје. (374)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — с. Јурумлери, Скопје, на име Донка Ѓочевска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пајаз Пешиќ, Скопје. (376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Јовановски, Скопје. (377)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исо Хасануј, Скопје. (378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Андон Митревски, Скопје. (382)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за работното место самостоен советник
за станбени прашања

Услови: да има завршено економски факултет и 5 години работно искуство.

Личниот доход според правилникот за личните доходи на Заводот.

Кандидатите кон молбите треба да достават:

— документ за завршено соодветно образование

— документ за работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на членовите 22 и 23 од Основниот закон за работни односи и членот 40 од Статутот на работната организација и одлуката на Советот, Ветеринарната станица — Дебар

р а с п и ш у в а

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за именување директор на работната организација
Ветеринарна станица — Дебар

УСЛОВИ:

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. Дипломиран ветеринар со положен стручен испит;

2. Да не се гонети ниту осудувани за кривични дела предвидени со членот 43 од Основниот закон за установите.

Личниот доход според Правилникот за лични доходи.

Молбите комплетираните со сите документи се доставуваат до работната организација, а некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Работна организација
Ветеринарна станица — Дебар

(1121)

Комисијата за работни односи на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје, врз основа на одлуката на управниот одбор од 2. 06. 1971 година,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на слободните работни места:

1. Лекар на Клиниката

2. Лекар на Клиниката на одредено време

3. Секретар-библиотекар

4. Болничар во поликлиниката

Кандидатите покрај општите услови предвидени со ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните услови:

под точка 1, завршен Медицински факултет и положен стручен испит;

под точка 2, завршен Медицински факултет;

под точка 3, завршен филозофски факултет, германска или романска филологија и познавање на дактилографија.

Предност имаат кандидатите со работно искуство.

Под точка 4, нижо медицинско училиште.

Молбите со потребните документи таксирани со 1 динар, да се доставуваат до Комисијата за работни односи преку Архивата на Клиниката, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Личниот доход се определува според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Клиниката.

Врз основа чл. 44 точка 10 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на четири работни места на Медицинскиот факултет во Скопје и тоа:

ЧЕТИРИ хонорарни асистенти по предметот ИНТЕРНА МЕДИЦИНА.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени за избор на наставници и соработници, согласно со членовите 130, 131, 135 и 136, од Законот за високото школство на СРМ.

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка, биографија и примерок од стручните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет — Пошта 9.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

1. — за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на руската литература,
2. — за еден наставник (во сите звања) по предметот руски јазик,
3. — за еден лектор по предметот грчки јазик,
4. — за еден лектор по предметот латински јазик,
5. — за еден асистент при Катедрата за класична филологија.

Пријавите таксирани со по еден динар, останатите документи и научните и стручни трудови (до колку такви имаат) по еден примерок да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Конкурсната комисија при Управата за чистота и зеленило — Кичево

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за реизбор на директор

Кандидатот покрај општите услови предвидени со законските прописи, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

Да има завршено средно земјоделско училиште и најмалку 8 години работно искуство од кои 5 години на раководно работно место

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните докази за стручната подготовка и движењето во работата да се достават до Конкурсната комисија на Управата за чистота и зеленило — Кичево.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност и член 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65). а во врска со Амандманот II на Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на судии на:

- Окружниот суд — Скопје — 3 судии; и
- Окружниот стопански суд — Скопје — 6 судии.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на соопштението.

СОДРЖИНА

	Стр.
117. Закон за изменување и дополнување на Законот за уредување и користење на градежно земјиште — — — — —	337
118. Закон за изменување на Законот за социјална заштита — — — — —	337
119. Одлука за усвојување иницијативата за измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	337
120. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови	338
121. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во окружните судови — —	338
122. Одлука за давање согласност на Завршната сметка на Републичкиот фонд за социјални установи за 1970 година — —	338
123. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за социјална заштита за 1971 година — —	338
124. Одлука за разрешување и именување на членови во Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ — — — — —	339
125. Одлука за разрешување и именување на членови во Комисијата за прашања на односите со странство на Собранието на СРМ — — — — —	339
126. Одлука за разрешување и именување на членови во Комисијата за општествен надзор на Собранието на СРМ — — —	339
127. Одлука за разрешување и именување на членови во Комисијата за претставки и поплаки на Собранието на СРМ — —	340
128. Одлука за основање и делокруг на службите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	340
129. Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Скопје и Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	341
130. Одлука за изменување Одлуката за избор на претседател и членови на постојаните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	342
131. Одлука за основниот контен план за обрасците на билансите на Републичкиот фонд за додаток на деца — — — — —	342